

Службен гласник

на општина Валандово

Број 14

13 Декември 2017 година, Среда



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на општина Валандово:

1. **Решение** за објавување на Нацрт Буџетот на Општина Валандово за 2018 година..... 2
2. **Нацрт Буџет** на Општина Валандово за 2018 година 2
3. **Решение** за објавување на Заклучокот за одобрување на Предлогот на Планот на програми за развој 41
4. **Заклучок** за одобрување на Предлогот на Планот на програми за развој 41
5. **Решение** за објавување на Одлуката за спроведување на постапка за избирање и наградување на најдобро екстериерно новогодишно украсени објекти на подрачјето на Општина Валандово 41
6. **Одлука** за спроведување на постапка за избирање и наградување на најдобро екстериерно новогодишно украсени објекти на подрачјето на Општина Валандово 42
7. **Решение** за објавување на Одлука за дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2017 година 43
8. **Одлука** за дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2017 година 43

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37 став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Нацртот на Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Нацртот на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, што Советот на општина Валандово го усвои на четириесеттата редовна седница одржана на ден 28.12.2016 година.

Бр.09-1095/2
13.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 и член 82 од Статутот на Општина Валандово, во врска со член 149 од Деловникот на советот на Општина Валандово и Буџетскиот календар за донесување на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година бр.08-99/5 од 28.12.2016 година, Советот на Општина Валандово, на третата редовна седница одржана на ден 12.12.2017 година, усвои:

НАЦРТ БУЏЕТ
на Општина Валандово за 2018 година

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на Општина Валандово за 2018 година се состои од:

I.	ВКУПНИ ПРИХОДИ	227.616.000
	Даночни приходи	31.846.000
	Неданочни приходи	18.720.000
	Капитални приходи	33.224.000
	Приходи од дотации	102.656.000
	Приходи од трансфери	39.020.000
	Приходи од донации	2.150.000
II.	ВКУПНИ РАСХОДИ	227.616.000
	Од утврдени намени	225.916.000
	Расходи од резерви	1.700.000
III.	ДЕФИЦИТ	0
IV.	ФИНАНСИРАЊЕ	0
	Прилив	0
	Домашни задолжувања	0
	Странски заеми	0
	Одлив	0
	Отплата на главница	0

Член 2

Приходите на Буџетот по видови се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

Член 4

Нацрт Буџетот на Општината за 2018 година ќе се објавуви во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/3
12.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ**за објавување на Заклучокот за одобрување на Предлог-Планот на програмите за развој**

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за одобрување на Предлог-Планот на програмите за развој, што Советот на Општина Валандово го донесе на третата редовната седница, одржана на ден 12.12.2017 година.

Бр.09-1095/3
13.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 21-б од Законот за буџетите („Службен весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 48 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на третата редовна седница одржана на ден 12.12.2017 година, донесе

ЗАКЛУЧОК**за одобрување на Предлог-Планот на програмите за развој**

1. **СЕ ОДОБРУВА** Предлог-Планот на програмите за развој, со развојна потпрограма Реконструкција на локални улици и патишта во град Валандово, со вкупен износ на буџетско учество во реализацијата на програмите од 2.850.000,00 денари.

2. Одобрениот План на програмите за развој е составен дел на предлогот на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година.

3. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“

Бр.08-111/2
12.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ**за објавување на Одлуката за спроведување на постапка за избирање и наградување на најдобро екстериерно новогодишно украсени објекти на подрачјето на Општина Валандово**

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за спроведување на постапка за избирање и наградување на најдобро екстериерно новогодишно украсени објекти на подрачјето на Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на третата редовната седница, одржана на ден 12.12.2017 година.

Бр.09-1095/4
13.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 40 и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на третата редовна седница, одржана на ден 12.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
за спроведување на постапка за избирање и наградување на
најдобро екстериерно новогодишно украсени објекти
на подрачјето на Општина Валандово

Член 1

Со оваа Одлука Општина Валандово ќе спроведе постапка за избирање и наградување на три најдобро екстериерно новогодишно украсени објекти на подрачјето на Општина Валандово.

Член 2

Изборот на најдобро екстериерно украсените објекти на подрачјето на Општина Валандово ќе го изврши петчлена комисија, составена од двајца претставници од Советот на Општина Валандово, двајца граѓани и еден претставник од вработените во администрацијата на Општина Валандово и тоа

од Советот на Општина Валандово:

- Глигорије Џилвициев и
- Македонка Стојанова

од граѓани:

- Љилијана Нанова и
- Дионис Нунов

од вработени во администрацијата на Општина Валандово:

- Славица Тајтаева

Работењето на комисијата ќе го координира Глигорије Џилвициев.

Член 3

Изборот и рангирањето на трите најдобро украсени објекти, Комисија ќе го изврши, врз основа на непосреден увид на територијата на цела општина.

Член 4

Комисијата од член 2 на оваа Одлука, изборот ќе го изврши најдоцна до 31.12.2017 година.

Член 5

На сопствениците на избраните три најдобро украсени објекти им следуваат парични награди и тоа:

- за прво место, износ од 12.000,00 денари;
- за второ место, износ од 9.000,00 денари;
- за трето место, износ од 6.000,00 денари;

Член 6

Исплатата на наградите, ќе се изврши во првата половина на месец јануари 2018 година, веднаш по ставањето во функција на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, преку трансакциона сметка на добитникот на награда.

Член 7

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-111/4
12.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2017 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2017 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на третата редовната седница, одржана на ден 12.12.2017 година.

Бр.09-1095/5
13.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 80-а, став 1 од Законот за градење („Службен весник на РМ“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15 И 31/16), член 22, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 15, став 1, точка 1, член 45 и 47, став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на третата редовна седница, одржана на ден 12.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА

за дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2017 година

Член 1

Во Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2017 година бр.08-99/7 од 28.12.2017 година, се врши следното дополнување:

Во точка Б, по подточка Б-5 се додава нова подточка Б-6, која гласи:

“Б-6 На локалитетот Кочулиски водопади се предвидува поставување на урбана опрема за туристички настани, заради уредување и оплеменување на просторот како: пристапни патеки, клупи, фонтани, чешми, летниковци и слични содржини”.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-111/4
12.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков